

КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Третман на инфламира на бранхиогена циста и операција на бранхиогена циста

Клиничка патека

ПАЦИЕНТ
Датум на раѓање
ЕМБГ

Очекувано траење на лекувањето _____ денови

Датум на прием _____

Датум на отпуст _____

Одговорен лекар _____

Одговорна сестра _____

	ДА	НЕ	ПОТПИС
АМБУЛАНТЕН ПРИЕМ			
Евидентиран прием на болниот	ЗА	ЗА	
Прием на болниот во амбуланта	МС	МС	
Анамнеза и клинички преглед	ДР	ДР	
Запознавање со целите и текот на лекувањето и обемот на испитувањата	ДР	ДР	
Дијагноза и запис за прием на болен со терапија со потпис и температурна листа	ДР	ДР	
Објаснување на третманот на пациентот	ДР	ДР	
Анестезиолошки преглед	АНЕСТ	АНЕСТ	
Потпишување изјава за согласност за третман	ДР	ДР	
ПРИЕМ ВО СТАЦИОНАР			
Евидентиран прием на болниот на оддел	МС	МС	
Стандард за МС-прием на болниот на оддел	МС	МС	
Стандард за болничар- прием на болниот	БОЛ	БОЛ	
Протокол-преглед по прием на оддел	ДР	ДР	
Протокол-план на дијагностички процедури	ДР	ДР	
Проверка на резултати за припрема во ОЕТА*	АНЕСТ	АНЕСТ	
Протокол- план на терапија	ДР	ДР	
Извршување на Ртг дијагностички процедури		ТЕХН	
Запознавање со анестезијата	АНЕСТ	АНЕСТ	
Потпишување согласност за анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	

Стандард за бол. – подготовка на болниот	БОЛ	БОЛ	
Стандард за МС-администрација на ординирана терапија	МС	МС	
* проверка на готови резултати од ККС, хемостаза, Ртг- пулмо, ЕКГ и доколку е потребно дополнителна терапија за припрема за интервенција во ОЕТА			
ОПЕРАТИВЕН ДЕН			
Интервенција во локална анестезија			
Проценка на анализи и Ртг дијагностички наоди	ДР	ДР	
Протокол-интервенција во локална анестезија	ДР	ДР	
Стандард за МС-учество при хир. интервенција	МС	МС	
Преместување на пациентот на оддел	БОЛ	БОЛ	
Интервенција во општа анестезија			
Анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Стандард за болничар - учество при анестезија	БОЛ	БОЛ	
Протокол-оперативен зафат	ДР	ДР	
Учество при операција- прв асистент	ДР	ДР	
Учество при операција- втор асистент	ДР	ДР	
Учество на МС инструментарка- при операција	МС	МС	
Стандард за МС(анестезиолошка сестра) – учество во анестезија и надзор при будење	МС	МС	
Оцена на состојбата по анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Преместување на пациентот на оддел	БОЛ	БОЛ	
ПО ЗАВРШЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА			
Стандард за третман на болниот (редовни тоалети и преврски, вадење или промена на дрен, вадење конци)	ДР	ДР	
Клинички преглед	ДР	ДР	
Апликација на препишана медикамен. терапија	МС	МС	
ЗАКЛУЧОК ЗА ЛЕКУВАЊЕТО			
Протокол-оцена на лекувањето	ДР	ДР	
Протокол-конечни упатства за болниот по испишување	ДР	ДР	
Административно отпуштање на болниот	МС	МС	
Архивирање на здравствена документација	ЗА	ЗА	

Легенда: **ДР** - лекар специјалист; **АНЕСТ** - лекар анестезиолог; **МС**- медицинска сестра; **ТЕХН** - виш ртг техничар; **БОЛ** - болничар; **ЗА** - здравствен администратор

Датум и час	НАСТАНИ КОИ ОТПАПУВААТ ОД КЛИНИЧКАТА ПАТЕКА	Потпис	Датум и час на превземена активност

Дневните активности се евидентирани во температурната листа и терапевтската листа
Медицинските случувања кои отстапуваат од клиничката патека се:

- сите дополнителни дијагностички иследувања кои не ги предвидува протоколот или консултација со други специјалисти
- вонредни состојби кои се појавуваат во процесот на заздравување
- несакани ефекти од терапија

Протокол-преглед по прием на оддел
Анамнеза и статус
Преглед на
Назнака за лабораториски анализи
Преглед на лабораториски анализи
Појаснувања на пациентот, како се третира болеста

Протокол-план на дијагностички процедури
Ртг иследувања , ЕХО, цитолошка анализа, по потреба и СТ или NMR
Брис за биограм и антибиограм

Стандард за МС-администрација на ординирана терапија
и.в. инфузии (администрација на антибиотска и медикаментозна терапија)

Протокол-
-интервенција во локална анестезија
Екстраорална инцизија со воспоставување дренажа (се применува локална инфилтративна интрадермална анестезија). Согласно општата состојба инцизија и дренажа може да се изведе и во општа анестезија.
-интервенција во општа анестезија
Екстирпација на цистата во целост

Протокол-конечни упатства за болниот по испишување
Отпусно писмо, Прилог кон отпусно писмо
Совет на пациентот за терапија и домашна нега
Договор за амбулантни контролни прегледи
Упатување на пациентот за понатамошен третман на друг институт

